



# СЛУЖЕ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 9 мај 1988  
Скопје

Број 15

Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 400 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

241.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1988 година.

Бр. 08-1360/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 15/72 и 24/85) во член 1 став 2 точката се заменува со точка и записка и се додаваат зборовите: „работниците на милицијата и другите работници во органите на управата, надлежни за внатрешни работи кои се сместени во службените простории на тие органи; редовните ученици и студентите и слушатели на курсеви и семинари сместени во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита; осудените лица во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови кои се на издржување на казната затвор, како и за лицата кои се наоѓаат на лекување во здравствена организација“.

Член 2

Во член 2 став 1 по зборот „населил“ се додаваат зборовите: „со намера во него“.

Член 3

Член 3 се менува и гласи:

„Граѓаните се должни во рок од 8 дена од населувањето да го пријават живеалиштето и секоја промена на адресата на станот.

Одјавување на живеалиштето се врши пред заминување во ново живеалиште.

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето како и промената на адресата на станот за малолетно лице го врши родителот или старателот.

Малолетното лице постаро од 15 години кое е во работен однос или во брак, лично го пријавува односно одјавува живеалиштето и промената на адресата на станот“.

Член 4

Во член 5 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето за малолетното лице го врши родителот или старателот, или лицето кај кое малолетното лице престојува освен во случаите од член 3 став 4 кога малолетното лице лично го пријавува односно одјавува престојувалиштето“.

Досегашните став 2 и став 3 стануваат став 3 и став 4.

Член 5

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Граѓанинот кој има намера привремено да престојува во странство подолго од 3 месеци должен е непосредно пред заминувањето да го пријави одењето во странство до органот на управата надлежен за внатрешни работи на општината во која има живеалиште.

Граѓанинот кој престојувал во странство подолго од 3 месеци должен е до органот од став 1 на овој член да го пријави привременото доаѓање како и враќање во земјата во рок од 3 дена од денот на доаѓањето во живеалиштето.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните деца кои патуваат со него“.

Член 6

Член 8 се менува и гласи:

„При пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето односно пријавувањето на промената на адресата на станот, граѓанинот е должен да покаже лична карта или друга исправа заради утврдување на неговиот идентитет и на факти од значење за евиденциите што со овој или друг закон се водат.

При пријавувањето на живеалиштето, од граѓанинот се бара и доказ дека го одјавил претходното живеалиште и дека во местото во кое го пријавува своето ново живеалиште има обезбедено услови за живеење за себе и за лицата што ги пријавува“.

Член 7

По член 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

„Член 8-а

Контрола на пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и на пријавувањето на промената на адресата на станот врши општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи може да поведе постапка за утврдување на вистинитоста на податоците наведени во пријавата на живеалиштето односно престојувалиштето.

Ако органот од став 1 на овој член утврди дека пријавата за живеалиштето односно престојувалиштето содржи неистинити податоци донесува решение за поништување на пријавата и бришење на лицето од евиденцијата“.

## Член 8

Во член 9 став 2 се менува и гласи:  
„Евиденцијата за живеалиштето и промената на адресата на станот на граѓаните се состои од податоците внесени во поднесените пријави за живеалиштето, односно промена на адреса на станот“.

## Член 9

Член 12 се брише.

## Член 10

Во член 13 став 1 зборовите: „5.000 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 400.000“.

Во став 2 точка 1 зборовите: „до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 150.000“.

Во точка 2 зборовите: „2.500 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 300.000“.

Во точка 3 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 150.000“.

## Член 11

Во член 14 зборовите: „до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „од 80.000 до 150.000“.

По став 1 се додаваат два нови става кои гласат:  
„На граѓанин кој не го пријавил живеалиштето, при изрекувањето на прекршочната санкција може да му се изрече и заштитна мерка оддалечување од местото во кое се населил со намера постојано да живее и враќање во местото на неговото последно живеалиште.“

Со решението за прекршокот се определува рокот во кој граѓанинот ќе го напушти местото во кое се населил со намера постојано да живее. Овој рок не може да биде покус од 12 часа ниту подолг од три дена“.

## Член 12

Во член 15 бројот „1.500“ се заменува со зборовите: „од 30.000 до 80.000“, а по зборот „стан“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „или не пријави одење во странство, односно привремено доаѓање или враќање во земјата“.

## Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.

## Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 242.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО**

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на системот за заштита на Преспанското Езеро,

што Собранието на СРМ го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 28 април 1988 година.

Бр. 08-1363/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО**

## Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за учество на Социјалистичка Република Македонија за финансирање на изградбата на системот за заштита на Преспанското Езеро.

## Член 2

Социјалистичка Република Македонија учествува во финансирањето на изградбата на комунални објекти утврдени со Програмата за заштита на Преспанското Езеро од отпадни и загадени води со средства во износ од 2.160.000.000 динари, што се обезбедуваат од Републичкиот буџет и ќе се пренесуваат на Собранието на општина Ресен.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат и ќе се користат без обврска на враќање, сразмерно на учеството на Општината, а според следнава динамика:

— во 1988 година	800.000.000
— во 1989 година	1.360.000.000

## Член 3

Со средствата на Републиката од член 2 на овој закон и средствата на општината ќе се обезбеди изградба на: колектор од 7.000 м должина; ревизиони односно приклучни шахти, пумпни станици, пречистителна станица за 12.000 еквивалент жители, лагуни со инфилтрациони полиња, како и електротехнички и други работи утврдени со проектот.

## Член 4

Заради обезбедување на динамиката утврдена со членот 2, во зависност од остварувањето на приходите на Републичкиот буџет, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да користи позајмници.

## Член 5

За наменско и рационално користење на средствата од член 2 на овој закон ќе се грижи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и за текот на работите ќе го информира Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

243.

Врз основа на Амандманот XXI, точка 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I

Јездимир Богдански, член на Претседателството на СРМ, се избира за претседател на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија за наредниот период од една година.

II

Новоизбраниот претседател на Претседателството на СР Македонија стапува на должност од 28 април 1988 година кога истекува мандатот на претседателот на Претседателството што ја вршеше оваа должност во претходниот период.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-307

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

244.

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, точка 1 од Амандманот XX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 136 ставови 1 и 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира д-р Вулнет Старова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1398

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

245.

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 138 став 2, а во врска со член 136 ставови 1 и 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат:

м-р Павле Георгиевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Елица Донева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и

Дургут Едиповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1399

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

246.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Иван Аврамовски, делегат во Соборот на здружениот труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1400

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

247.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Јосиф Курчиев, делегат во Соборот на здружениот труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1401

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

248.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 27 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се избира Илија Глигороски, делегат во Соборот на општините.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 32-1402

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

249.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 27 алинеја 2 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Дилавер Зулфиќари, делегат во Соборот на општините.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 32-1403

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

250.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24 алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Петар Карајанов, делегат во Општествено-политичкиот собор.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 37-1404

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Петар Карајанов, с. р.

251.

Врз основа на член 354 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24 алинеја 2 од Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За потпретседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира д-р Владо Стаменков, делегат во Општествено-политичкиот собор.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 37-1405

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Петар Карајанов, с. р.

252.

Врз основа на член 73, а согласно со член 89 точка 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД — СКОПЈЕ**

Се разрешуваат од должноста судии на Округниот суд — Скопје, по лично барање:

Ефто Спиrowsки и  
м-р Владимир Ракочевиќ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1377/1

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

253.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

За судии на Врховниот суд на Македонија се избираат:

м-р Димитрије Узунов, постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија и

Никола Прелиќ, судија на Округниот суд во Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1376/1

28 април 1988 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

254.

Врз основа на член 88 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ДАНОЦИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА**

1. Се усвојува Договорот за основите на политиката на даноците и придонесите за 1988 година.
2. Се овластува м-р Методија Тошевски, член на Извршниот совет и републички секретар за финансии, од името на Собранието на СРМ, да го потпише Договорот.
3. Овластениот претставник на Собранието на СРМ при потпишувањето на Договорот да ги има предвид следниве измени на Договорот:
  - во член 1 по зборовите: „социјалната политика“, зборовите: „учесниците во договорот“ да се бришат, и
  - во член 4 став 2 алинеја 1 зборовите: „од 4,60%“ да се заменат со зборовите: „до 4,60%“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1374/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

255.

Врз основа на член 86 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ**

1. Се усвојува Договорот за усогласување на административните такси.
2. Се овластува м-р Методија Тошевски, член на Извршниот совет и републички секретар за финансии, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише Договорот.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1373/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

256.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1987 ГОДИНА**

1. Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1987 година што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта на седницата одржана на 1 април 1988 година.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 21-1372/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

257.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата, на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1988 ГОДИНА**

1. Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1988 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот Фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 1 април 1988 година.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 21-1371/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

258.

Врз основа на член 249 од Законот за насочното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје што се од значење за остварување на посебниот општествен

интерес, што е донесен на 34-та седница на Универзитетското собрание, одржана на 27 март 1983 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 21-1370/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

**259.**

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Самоуправната спогодба за здружување во Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, што се од значење за остварување на посебниот општествен интерес, што е склучена на 24 март 1986 година, од организациите здружени во Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 21-1369/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

**260.**

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ „СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Работната организација Економски Факултет „Скопје“ во Скопје, што се однесуваат на правата и обврските на студентите, организацијата (режимот) на студирањето, начинот и постапката за донесување планови и програми за воспитно-образовната дејност, начинот на одлучувањето на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основната организација од работната организација, условите за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања и условите за именување индивидуален работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 2 јули 1987 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1368/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

**261.**

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основната организација на здружен труд Машински Факултет во Скопје, што се однесуваат на правата и обврските на студентите, организацијата (режимот) на студирањето, начинот и постапката за донесување планови и програми за воспитно-образовната дејност, начинот на одлучувањето на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основната организација од работната организација, условите за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања и условите за именување индивидуален работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 18 јуни 1986 година и на 7 декември 1987 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1362/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

**262.**

Врз основа на член 60 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Работната организација на здружениот труд Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје, што се однесуваат на дејноста на организацијата, донесувањето на плановите за работа и развој, начинот на одлучување на претставниците на општествената заедница, научно истражувачката дејност во општествената одбрана и општествената самозаштита, условите за избор во научни и соработнички звања и условите за именување работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 21 март 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1367/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
**Иван Аврамовски, с. р.**

263.

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основната организација на здружениот труд Филозофски Факултет во Скопје, што се однесуваат на правата и обврските на студентите, организацијата (режимот) на студирањето, начинот и постапката за донесување планови и програми за воспитно-образовната дејност, начинот на одлучување на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основната организација од работната организација, условите за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања и условите за именување индивидуален работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 6 мај 1987 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1366/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

264.

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Работната организација Технички Факултет во Битола, што се однесуваат на правата и обврските на студентите, организацијата (режимот) на студирањето, начинот и постапката за донесување планови и програми за воспитно-образовната дејност, начинот на одлучување на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основната организација од работната организација, условите за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања и условите за именување индивидуален работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 10 декември 1986 година и на референдумот одржан на 3 ноември 1987 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1365/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

265.

Врз основа на член 165 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 13/86 и 50/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА И КОСНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза во Охрид, што се однесуваат на дејноста на здравствената организација; начинот на остварување на здравствената заштита на граѓаните во здравствените организации; донесувањето на планови; здружување на средства и нивната намена; користењето на средствата, општонародната одбрана и општествената самозаштита; начинот на одлучување на претставниците на општествената заедница; издвојувањето на основната организација од работната организација и условите за именување на индивидуалниот, односно на претседателот на колегијалниот работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 12 мај 1987 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1364/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

266.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 28 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

##### I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор целосно се ослободуваат осудените лица:

1. Груески Ратко Темелко од Скопје,
2. Лазаревски Мире Винко од Скопје,
3. Рамадан Казим Ахмед, од Скопје,
4. Димков Ангел Љубомир од Гевгелија,
5. Петрушевски Петре Трајан од с. Брњарци,
6. Муминовик Хако Сулејман од Скопје,
7. Ристовски Ангел Данаилчо од Титов Велес,
8. Аврамовски Блаже Драган од Скопје,
9. Петров Петре Ристо од Титов Велес.

##### II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Димоски Кирил Томислав од Прилеп, во траење од 1 месец,
2. Глигоровски Натс Звонко од Скопје, во траење од 6 месеци,

##### III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 2 години на осудените лица:

1. Реџеџи Зулфикар Гафур од с. Чегране, во траење од 3 месеци,

2. Редепи Гафур Осман од с. Чегране, во траење од 4 месеци,
3. Трифуновски Авакум Борис од Гостивар, во траење од 1 година.

## IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Данилов Благој Тодор од Винаца, во траење од 6 месеци,
2. Ризов Нако Блажо од Кавадарци, во траење од 6 месеци,
3. Павичевиќ Милорад Александар од Пробиштип, во траење од 1 година.

## V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-304  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

## 267.

Врз основа на член 2 од Законот за Финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1988 година, донесе

## ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

## ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

## I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1988 година, како и корисниците на средствата.

## II

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството за 1988 година се утврдуваат во износ од 1.714.000.000 динари, а се обезбедуваат од:

1. Средства што Републиката ќе ги оствари од вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија, за учество во финансирањето на Програмата за истражувачки работи во рударството и други извори од Републиката 1.714.000.000 дин.

## III

Корисниците на средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1988 година можат да бидат општините, заинтересираните организации на здружениот труд и научните организации.

## IV

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството претставуваат основа за нивно здружување со средствата на корисниците.

Износот на средствата за учество од дел II на оваа програма ќе изнесува најмногу 50% од пресметковната вредност на усвоената програма за истражување на корисникот.

Износот на учеството на средствата од оваа програма може да изнесува до 60% од пресметковната вредност на усвоената програма во случај кога истражувањата се изведуваат надвор од подрачјето на

општината на корисникот (дисперзија на погони и слично), и кога истражувањата се изведуваат во недоволно развиените краишта на Републиката, граничниот појас и ридско-планинските реони во СРМ и до 100%, кога истражувањата претставуваат општ интерес на Републиката, од областа на проспекција и регионалните истражувања.

## V

Средствата за Финансирање на истражувачките работи во рударството во 1988 година ќе се користат за финансирање на геолошко-рударските истражувања и за работи што ги придружуваат нив и за трошоци на Стручната служба. По намени средствата ќе се трошат за:

1. Истражувања на минерални су-ровини 1.604.000.000 дин.
2. Средства за работа на Стручната служба 110.000.000 дин

ВКУПНО: 1.714.000.000 дин

Распоред на средствата по одделни намени и корисници ќе врши Советот за истражувачки работи во рударството, а врз основа на програмите за истражување во 1988 година.

## VI

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1359/1  
28 април 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

## 268.

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 114, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите на Адвокатската комора на Македонија, донесена на XXXVI редовно изборно годишно собрание на Адвокатската комора на Македонија, одржано на 12 декември 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-751/1  
6 мај 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.



269.

Врз основа на член 95 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“, бр. 15/80, 26/80 и 18/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА**

#### Член 1

Во Одлуката за висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила („Службен весник на СРМ“, бр. 14/86, 10/87 и 39/87) во член 2, став 1, во точка 1 бројот „1200,00“ се заменува со „2.400“, а во точка 2 бројот „200,00“ со бројот „400“

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-687/1

22 април 1988 година

Скопје

Потпретседател

на Извршниот совет,

д-р **Владо Камбовски**, с. р.

270.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ**

#### Член 1

Висината на имотните услови од член 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба се усогласува со движењето на порастот на трошоците за живот и се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување за 1988 година, ако:

1. личниот доход од земјоделска дејност не изнесува повеќе од 7.152 динари месечно по член на семејството;

2. личниот доход од работен однос и други редовни приходи не изнесуваат повеќе од 22.458 динари месечно по член на семејството;

3. збирот на месечниот износ од точка 1 и 2 не изнесува повеќе од 22.458 динари месечно по член на семејството.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година

Бр. 23-759/1

22 април 1988 година

Скопје

Потпретседател

на Извршниот совет,

д-р **Владо Камбовски**, с. р.

271.

Врз основа на член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд повторно се назначува м-р Илија Рајчановски, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението број 17-595/2 од 11. III. 1988 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ број 9/88.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-595/2

5 април 1988 година

Скопје

Потпретседател

на Извршниот совет,

инж. **Васил Влашки**, с. р.

272.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД ВО РЕПУБЛИКАТА**

1. За претседател и членови на Комисијата за утврдување на катастарскиот приход во Републиката се именуваат:

а) за претседател:

— Китан Стојановски, заменик на републичкиот секретар за финансии;

б) за членови:

1. Симеон Бојчин, помошник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар,

2. Кирило Јанковски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

3. Павле Јанкуловски, стручен соработник за пресметка на општествениот производ и народниот доход од индивидуалниот сектор на земјоделството, занаетчиството, градежништвото, сообраќајот, трговијата и угостителството во Реп. завод за статистика,

4. д-р Александар Мурарцалиев, научен советник во Економскиот институт во Скопје,

5. Константин Попоски, директор на Републичката управа за приходи,

6. инж. агроном Стојчо Стоилков, советник на директорот на Републичката геодетска управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-611/8

14 април 1988 година

Скопје

Потпретседател

на Извршниот совет,

инж. **Васил Влашки**, с. р.

273.

Врз основа на член 6 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87) и членовите 12, 13 и 18 од Правилникот за работа, Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата одржана на 11. IV. 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 1988 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ НАУЧНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА АРХЕОЛОГИЈАТА, ИСТОРИЈАТА И ЛИНГВИСТИКАТА**

Наградата се доделува на:

1. проф. д-р Вера Битракова Грозданова, за трудот „Споменици од хеленистичкиот период во Македонија“ (Скопје 1987 год.);

2. проф. д-р Владимир Картов, за трудот „Македонскиот народ и правото на самоопределување 1912—1941 год“.

3. проф. д-р Коста Пеев, за трудот „Кукушкиот говор“ (Скопје 1987 год.).

Бр. 08-364/1  
15 април 1988 година  
Скопје

Претседател на Одборот,  
Проф. д-р Љупка Хаџи Ристова, с.р.

274.

Врз основа на член 21 од Законот за личната карта („Службен весник на СРМ“, бр. 15/73, 20/73, 38/85 и 37/87), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

## П Р А В И Л Н И К

**ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧНАТА КАРТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ**

### Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на личната карта, постапката за издавање, замена на личната карта, начинот на запишување на промените на податоците во истата како и водењето на евиденцијата за издадените лични карти.

### Член 2

Личната карта се издава на образец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на личната карта е изработен во форма на книшка со големина 6,5 x 9, а се состои од корица и два листа (нумерирани страници од број 1 до број 4), проширена со заштитен конец.

Кориците на личната карта се од скај, бордо боја, а внатрешните листови се од специјална хартија со соодветни механички и хемиски карактеристики, во светло сина боја, а на долниот и горниот крај во светло црвена боја.

На насловната страна на корицата, во средината на горниот дел се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во златен отпечаток, а под грбот со златни букви е отпечатено „ЛИЧНА КАРТА“.

На последната внатрешна страна на корицата се отпечатени „НАПОМЕНИ“ од Законот за личната карта (член 1, 5, 9 и 13).

### Член 3

Кога местото на раѓањето и живеалиштето на лицето кое првпат поднесува барање за издавање на лична карта се на подрачјето на иста општина, податоците за раѓањето на лицето се утврдуваат врз основа на податоците што се водат во матичната книга на родените, а државјанството врз основа на евиденцијата за државјаните на СФРЈ.

На барањето, во вид на службена забелешка, ќе се констатира на кој начин се утврдени податоците.

### Член 4

Во случаите кога лицето заради промена на личното име или адресата на станот поднесува барање за запишување на овие податоци на личната карта, органот на управата надлежен за внатрешни работи, во делот на личната карта „промена на лично име“ односно „промена на адреса на стан“, ги запишува новите податоци и истите ги заверува со потпис и печат.

При поднесување на барање за замена на лична карта (промена на лично име, оштетена или дотрасна лична карта, промена на фотографијата заради изменетиот изглед на имателот на личната карта, истек на рокот на важењето на истата или промена на живеалиштето или адреса на стан), податоците во барањето се утврдуваат врз основа на порано издадената лична карта и податоците од службената евиденција.

Кога лицето поднесува барање за издавање на нова лична карта заради тоа што порано издадената лична карта ја изгубило или на друг начин останало без неа, податоците од барањето се утврдуваат врз основа на податоците од службената евиденција.

Во случаите кога службената евиденција ја води органот на управата надлежен за внатрешни работи на друга општина, од подносителот на барањето од став 1, 2 и 3 на овој член може да се бара да донесе на увид и исправа со која се докажува вистинитоста на податоците наведени во барањето.

Во случаите од став 2 и 3 на овој член се поставува според член 3 став 2 на овој правилник.

### Член 5

Фотографиите што се приложуваат кон барањето за издавање односно замена на лична карта, се идентични и одговараат на изгледот на подносителот на барањето, со големина 3 x 3,5 см и истите се изработени на бела тенка фотохартија без ретуширање.

Во случаите кога во личната карта се запишува промена на личното име или адресата на станот не се приложува фотографија ниту се зема отпечаток од прст.

Подносителот на барањето е фотографиран од лице (ан фас) со откриено чело без шапка, капа или шамија.

### Член 6

Примените барања за издавање односно замена на лична карта се водат како посебна евиденција во вид на регистар.

Регистарот ги содржи следните податоци: реден број; датум на приемот на барањето за издавање односно замена на личната карта; податоци за подносителот на барањето и тоа: лично име, ден, месец и година на раѓање, место, општина и република на раѓање; ознака на серијата и сериски број на личната карта и рубрика за забелешки.

Барањето за издавање односно замена на личната карта се запишува во регистарот по редот на приемот.

Редниот број под кој е запишано барањето во регистарот, се запишува во личната карта како регистарски број.

### Член 7

За секоја лична карта што се издава односно заменува се пополнува картон.

Картонот од став 1 на овој член содржи: податоци за лицето на кое му е издадена лична карта и тоа: лично име и татково име, а за омажените жени и моминското презиме; ден, месец и година на раѓањето, место, општина и република на раѓањето; единствен матичен број; припадност на народ односно народност или етничка група; занимање; промена на лично име; претходното живеалиште и адреса на стан; живеалиште и адреса на стан во моментот на поднесување на барањето; пријавените малолетни лица; регистарски број и ознака на серијата и серискиот број на личната карта; датум на издавањето на личната карта и рок на важењето; потпис на службеното лице; потпис на лицето на кое му е издадена личната карта; место за фотографија и за отпечаток од прст и рубрика „Забелешки“.

### Член 8

Во картонот за издадена лична карта, во рубриката „Забелешки“ се запишуваат службените забелешки од член 3 став 2 и член 4 став 4 на овој правилник.

Во случаите од член 4 став 2 и 3 на овој правилник, податоците од рубриката „Забелешки“ од стариот картон се пренесуваат во новиот, во кој се внесува и забелешка за причините поради кои личната карта е издадена односно замената.

Во случаите на издавање на лична карта поради тоа што лицето ја изгубило или поради оштетување односно дотрасност, истек на рокот на важење на личната карта или поради промена на фо-

тографијата заради изменетиот изглед на имателот — стариот картон се уништува, а во случаите на промена на личното име или адресата на станот, старите картони со соодветна забелешка, и понатаму се чуваат во картотеката најмалку 5 години.

Картоните за умрените лица се чуваат во посебна пасивна картотека.

**Член 9**

Во случаите на добиено известување од член 11 став 2 од Законот за личната карта, во регистарот и во картонот, во рубриката „Забелешки“ се забележува дека е издадена нова лична карта, регистарскиот број и органот што ја издал новата лична карта.

**Член 10**

Во образецот на личната карта податоците се запишуваат со машина за пишување.

**Член 11**

Личната карта издадена на образецот бр. 1 пропишан со Правилникот за образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденцијата за

издадените лични карти („Службен весник на СРМ“, бр. 22/73) е важечка, а ќе се заменува со лична карта издадена на образецот бр. 1 пропишан со одредбите на овој правилник при поднесување на барања за издавање на нова лична карта во случаите утврдени со закон.

**Член 12**

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење евиденција за издадените лични карти („Службен весник на СРМ“, бр. 22/73).

**Член 13**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 262-3720/1  
19 април 1988 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
Александар Андоновски, с. р.

(ГРБ на СФРЈ)

ЛИЧНА КАРТА

МА 00000000

НАСЛОВНА СТРАНА

(ГРБ на СФРЈ)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БУГОСЛАВИЈА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

ДАТУМ, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЂАЊЕ

МЕСТО, ОПШТИНА И РЕПУБЛИКА

МА 00000000

ПРВА ВНАТРЕШНА СТРАНА

Фотопортрет

3 x 3,5

САМОСВЕН МАТИЧЕН БРОЈ

МИГРАЦИОНТЕ

АДРЕСА НА СТОП

ПОСЛЕДНО ВИНЧЕ

ТИПОЛОШКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ

ТИПОЛОШКИ БРОЈ НА ОБЈАВУВАЊЕ

МА 00000000

СТРАНА БРОЈ 1

ПРОМЕНА НА ЛИЧНО ИМЕ

М.П.

ПОСЛЕДНО ВИНЧЕ

ПРОМЕНА НА ЛИЧНО ИМЕ

М.П.

ПОСЛЕДНО ВИНЧЕ

МА 00000000

СТРАНА БРОЈ 2

ПРОМЕНА НА АДРЕСА НА СТОП

МЕСТО, И ОПШТИНА

УЛИЦА И БРОЈ

М.П.

ПОСЛЕДНО ВИНЧЕ

ПРОМЕНА НА АДРЕСА НА СТОП

МЕСТО, И ОПШТИНА

УЛИЦА И БРОЈ

М.П.

ПОСЛЕДНО ВИНЧЕ

МА 00000000

СТРАНА БРОЈ 3 И 4

НАПОМЕНИ

- Личната карта е лична книжка со содржина на лични податоци, датумот и местото на раѓање, миграционен број и типолошкиот број на СФРЈ.
- Притоа, новата лична карта се издава на име на претходната лична карта.
- Личната карта е лична книжка за што, имено, треба да има лична карта да се издава на име на претходната лична карта по законски наредби.
- Забелешките и податоците на својата лична карта не треба да се бришеат.
- Лицето што ќе се забележи личната карта имено при издани се, остава без членство во Република Македонија доколку не се пријави тој на својот орган на управата внатрешни работи.
- Во рок од 15 дена по изданието на личната карта, лицето што ќе се забележи личната карта, треба да се пријави на својот орган на управата внатрешни работи, имено, да ја замени личната карта со нова.

МА 00000000

ПРЕДНА ВНАТРЕШНА СТРАНА

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

159.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата одржана на 26 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОЗТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И КОНФЕКЦИЈА „ПАРТИЗАНКА“ — ДЕЛЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Заради давање придонес во санирање на настанатата состојба од катастрофалниот пожар, ОЗТ за производство на конфекција „Партизанка“ — Делчево се ослободува од плаќање на придонес од личен доход во Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и тоа:

- по стапка од 0,60%, за основно образование и
- по стапка од 1,25%, за општествена заштита на децата, за сите исплати на личен доход што ќе бидат извршени од 1. V. до 31. XII. 1988 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 11-486/2  
26 април 1988 година  
Скопје

Претседател,  
Павлина Василева, с. р.

160.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено политичките заедници и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81 и 3/86) донесувам

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Се распишуваат дополнителни избори за избор на делегати во Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата во делегатските единици:

— Број 32 — Собранието на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата „Центар“ — Скопје, за еден (1) делегат од редот на даватели на услугите;

— Број 25 — Собранието на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Радовиш, за еден (1) делегат од редот на корисниците на услугите;

— Број 31 — Собранието на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Титов Велес, за двајца делегати и тоа еден (1) од редот на корисниците на услуги и еден (1) од редот на даватели на услуги;

— Број 21 — Собранието на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Неготино, за еден (1) делегат од редот на корисниците на услугите;

— Број 20 — Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, за еден (1) делегат од редот на корисниците на услугите.

Член 2

Изборите на делегати да се одржат најдоцна до 26 мај 1988 година.

Член 3

Изборите за делегати во Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата во делегатските единици утврдени во член 1 од ова решение, да се извршат според Одлуката на Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за определување на бројот на делегатите во Собранието и за утврдување на делегатските единици и бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица бр. 18-67/2 од 17. 03. 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 6/86).

Член 4

Како ден од кој почнуваат да течат изборните дејствија се определува 27 април 1988 година.

Член 5

Решението да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-486/10  
26 април 1988 година  
Скопје

Претседател,  
Павлина Василева, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

161.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во

странство и паричните надоместоци во врска со прарото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи во 1988 година за 50 насто.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/88) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 25 насто.

#### Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантирана пензиска основа, најнискиот износ на пензиите, како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензија определени за 1988 година според соодветните одлуки.

#### Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1988 година.

#### Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1988 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1988 година.

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат без оглед на последната година од која се засметани личните доходи во пензиската основа.

#### Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во организациите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во кои примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 35/86).

#### Член 6

Како основица за определување на усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1987 година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 1988 година.

#### Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

#### Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-1271/1

25 април 1988 година  
Скопје

Претседател,  
Анастас Милевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —  
ГЕВГЕЛИЈА

#### 162.

Врз основа на член 160 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 15 април 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот или осигурено лице на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија.

#### Член 2

Надоместокот на погребни трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на осигурено лице до една година возраст, 21.410 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 години возраст, 34.060 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице над 7 години возраст, 46.960 динари;
4. во случај на смрт на корисник на здравствена заштита на возраст над 15 години, 60.890 динари.

#### Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во странство за време на привремен престој во странство надоместокот од претходниот член се зголемува за 50%.

#### Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице, односно осигуреникот врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврда за извршен закоп и здравствената легитимација на умрениот осигуреник (умреното лице).

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

#### Член 5

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во висина од 30.000 динари, ако осигуреното лице има членови на потесното семејство.

#### Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребни трошоци и посмртна помош стапува на денот на смртта на осигуреникот, односно осигуреното лице.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 401

15 април 1988 година

Гевгелија

Претседател  
Васил Крстев, с. р.

## 163.

Врз основа на член 160 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 15 април 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на осигурувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, која им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случај кога користат здравствена заштита на начин пропишан со општите акти на Заедницата.

## Надоместок на превозни трошоци

## Член 2

Надоместокот на трошоци за превоз им припаѓа на осигурените лица за случаи предвидени со општите акти на Заедницата во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица кога поради итноста на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарот или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став, е извршен без претходен налог на лекарот или здравствената организација, оправданоста на превозот или превозното средство дополнително ја цени лекарска комисија на Заедницата.

## Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува по правило според најквсатата релација и тоа по основна тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се подразбира:

— во случај на патување со железница на релација до 150 км. во еден правец II класа од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. во еден правец II класа со брзиот воз;

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа право на превоз II класа на пловните возила;

— кога превозот се врши со автобус, припаѓа право на полна цена на чинењето на превозот.

Кога на истата релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа во полн износ.

## Член 4

Ако осигуреното лице, врз основа на посебен пропис, има право на бесплатно возење при користе-

њето на превозните средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на случаите кога осигуреното лице има право на повластено возење само за определен број патувања во текот на годината.

## Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на општите акти за начинот на користењето на здравствената заштита не му припаѓа надоместок на трошоците.

## Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради специјалистички преглед важи, по правило, само за едно патување. До колку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај друг специјалист, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице во смисла на претходниот став е упатено односно преземено на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

**Висина на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место**

## Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа како што следува:

— ако се упатува во место на територијата на СРМ — 1.540 динари;

— ако се упатува во место надвор од територијата на СРМ — 2.320 динари.

## Член 8

Покрај надоместокот од претходниот член, на осигурените лица им припаѓа и надоместок на трошоци за ноќевање во фактички износ, врз основа на посебна приложена сметка, но не повеќе од 6.000 динари.

## Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето.

Бр. 400

15 април 1988 година

Гевгелија

Претседател,  
Васил Крстев, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

## 164.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/70) и член 586 од Законот за здружен труд, како и член 37 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Струмица, Собранието на Општинската СИЗ на културата — Струмица, на седницата одржана на 9 март 1988 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА ВО 1988 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и од личниот доход од работен однос во нестопанските дејности, како и од личниот доход од вршење на земјоделска, сто-

панска и нестопанска дејност, со кои се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската СИЗ за култура — Струмица — 1988 година.

#### Член 2

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на придонеси за финансирање на Општинската СИЗ за култура — Струмица:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,85‰;

2. придонес од личен доход од нестопанството, по стапка од 0,55‰;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 4,7‰;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност по стапка од 1,33‰.

Согласно Резолуцијата за општествено-економскиот развој, организациите на здружен труд од средното насочено, од основното образование и од социјалната заштита ќе плаќаат придонеси и даноци од личен доход во износ од 50‰, а организациите од високото образование и општествената заштита на деца во висина од 70‰ од општата стапка што ќе ја плаќаат организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства, освен за придонесите за пензиско и инвалидско и здравствено осигурување, додека ОЗТ од областа на културата целосно се ослободуваат од плаќање придонеси и даноци од личен доход.

#### Член 3

Обврзници на придонесот за култура се организациите на здружен труд, а основица за пресметување и плаќање на придонесот е доходот на ОЗТ.

#### Член 4

Обврзници на придонесот за култура се и работниците што остваруваат личен доход од нестопанството, а основица за плаќање на придонесот претставуваат сите примања на работниците, освен работниците во областа на културата кои се ослободени од плаќање, како и работниците од високото образование и социјалната заштита кои плаќаат намален износ.

#### Член 5

Обврзници на придонесот за култура се и работниците што вршат самостојна земјоделска, стопанска и нестопанска дејност, а основица за пресметување и плаќање на придонесот е основицата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 6

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува Општината за придонесот од земјоделска дејност, ќе се однесуваат и за придонесот за СИЗ за култура на општината Струмица.

#### Член 7

Утврдувањето и наплатата на придонесот за култура од доходот и од личните доходи по член 2 од оваа одлука, го врши органот за приходи на општината и Службата на општественото книговодство во Струмица, во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 8

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година, а за наплата на сите видови придонеси.

#### Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката број 03-35/3 од 2 ноември 1987 година.

Бр. 03-37/1

19 април 1988 година

Струмица

Претседател,  
Елена Трајкова, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за амортизација на меница, чиј трасент е „Техномеханика“ од Марија Бистрица, СО — Доња Стубица, чиј ремитент е ДООТ „СИНТЕК“ — Скопје, авалист Загребачка банка — Загреб. Меницата е под бр. 12232885 на износ од 1.127.500 динари, со дата на издавање на 27. X. 1987 година, а со дата на достасаност на 13. I. 1988 година.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа меницата или кој нешто знае за истата, да ја достави на судот или да го извести судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, истата ќе биде амортизирана.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 44/88. (70)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен граѓански спор за одредување на издршка по тужбата на малолетната тужителка Хасани Салиме, застапувана од законскиот застапник Ханифе Ајдини од Скопје, против тужениот Хасани Зија од с. Ваксинце — Куманово, кој се наоѓа на привремена работа во СР Германија со непозната адреса на живеење и престојување.

Вредност на спорот 500 ДМ.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во СР Германија, се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење или престојување. Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, на истиот ќе му биде одреден привремен застапник, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот се до појавувањето на тужениот или известувањето за неговото место на живеење, а во смисла на член 84 и член 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX П. бр. 776/88. (80)

Пред овој суд е покренат спор за сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Трипуновски Спасов Томе од Скопје, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 157, нас. Драчево, против тужениот Трајковски Цветко Димче од Битола, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Трајковски Цветко Димче да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави, на истиот ќе му биде одреден привремен, старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 886/88. (75)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Васил Димовски со последно живеалиште во с. Лавци, кој наводно починал на 17. I. 1927 година, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено, судот го повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот, за тоа да го извести судот.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука по предлогот за утврдување на смртта.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 84/88.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Шасивари Ракип од с. Сенокосе — Гостиварско, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот да му соопштат на овој суд. По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 316/87. (72)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар е заведена вон-процесна постапка по предлогот на Селман Селман Али од с. Новак, општина Дебар, за докажување на смртта на неговиот татко Селман Али Селман, порано од с. Новак општина Дебар, за кого се тврди дека умрел на 28. III. 1986 година во с. Новак, и дека не бил заведен во матичната книга на умрелите.

Се повикува секој кој знае нешто за смртта на Селман Али Селман, да го извести овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас.

По истекот на определениот рок, ќе биде поставен привремен старател и ќе продолжи постапката за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Дебар, ВПП бр. 107/88. (73)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Општинскиот суд во Делчево е заведен спор за долг од страна на тужителот Барлеверансер АБ фирма од Шведска со адреса 422 46 Хисингс Барска, преку адвокатот Џурџе Нинкович од Белград, против тужениот Љубен Стојковски од с. Моштица — Делчевско, а сега со непозната адреса на живеење во странство. Вредност на спорот 120.000 динари.

Согласно член 85 од Законот за процесната постапка на тужениот му се поставува привремен застапник и тоа дипломираниот правник Благој Андонов од Делчево, кој како привремен застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка се додека тужениот или негов полномошник не ќе се појават пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Делчево, П. бр. 127/86.

Пред Општинскиот суд во Делчево е покрената постапка за амортизација на свидетелство на предлагачот Благој Горгиевски од с. Нов Истевник — општина Делчево, под Р. бр. 545/86.

Се повикуваат сите оние кои знаат нешто во врска со исчезнатото свидетелство, на лицето Благој Горгиевски од с. Нов Истевник, Делчевско за завршено осмо одделение во Основното училиште „Маршал Тито“ во с. Град, Делчевско, во рок од 15 дена ги пријават податоците до Општинскиот суд во Делчево.

Од Општинскиот суд во Делчево, Р. бр. 545/86. (84)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за надомест на штета по тужбата на Шериф Хакили од с. Глоѓи — Тетовско, против Сулејмани Узаир од с. Нераште, Тетово и др.

Се повикува тужениот Узаир Сулејмани од с. Нераште, сега со непозната адреса во Германија да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд — Тетово, или да одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател преку Центарот за социјална работа — Тетово, кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 382/88. (81)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за службеност по тужбата на тужителите Рамадани Шукри од с. Нераште, и други против тужените Дехари Меметрешат и Дехари Зибер, двајцата од с. Глоѓи, сега на привремена работа во Норвешка со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Дехари Меметрешат и Дехари Зибер, двајцата од с. Глоѓи, сега со непознатата адреса во Норвешка да се јават пред овој суд во рок од 30 дена, да постават свој полномошник или да ја достават својата адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истите ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 410/87.

Пред овој суд се води постапка за уредување на меѓа, по предлог на предлагачот Симо Матовски од с. Беловиште, против противникот Александар Матовски од с. Беловиште, сега со непозната адреса во САД.

Се повикува лицето Александар Тодев Матовски од с. Беловиште, а сега со непозната адреса на живеење во САД, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да постави свој полномошник или достави своја адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 139/88. (74)

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Атанасовски Горѓе од с. Слатина, против тужениот Божиновски Борислав од с. Слатина, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикува Божиновски Борислав од с. Слатина, а сега на привремена работа во САД, со непозната адреса, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, во Општинскиот суд во Тетово, да постави свој полномошник или да достави своја адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 548/88. (76)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ферати Хириџет од с. Одри — Тетовско, против тужениот Ферати Бајрам Муса од с. Одри, сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикува Ферати Бајрам Муса од с. Одри, а сега на привремена работа во странство со непозната адреса, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да постави свој полномошник или да достави своја адреса. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 568/88. (77)

### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1282/87 од 14. I. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-961-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на фирмата односно називот на Заводот за унапредување на предучилишното и основно образование и воспитување „Гостивар“, Ц. О., Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 45 и во иднина ќе гласи: Завод за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување „Гостивар“ за општините Гостивар и Дебар, Ц. О., Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 45.

Се брише досегашниот застапник Снопче Цемаледин, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Милчески Јосиф, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1282/87. (5)



Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 287/87 од 10. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-221-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Кирил и Методија“, со Ц. О., с. Орашец — Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митковска Вера, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ангеловски Владимир, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 287/88. (74)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12 од 7. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1416-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на СИЗ со следните податоци: Се запишува престанокот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност, Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб, поради здружување со Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, со Ц. О., Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб, во нова Општинска самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ц. О., Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12/88. (75)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13 од 17. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на СИЗ со следните податоци: Се запишува престанокот на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, со целосна одговорност, Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб, поради здружување со Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност, Неготино ул. „Маршал Тито“ бб, во нова Општинска самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ц. О., Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13/88. (76)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16 од 7. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-2198-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ под фирма: Општинска самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Ц. О., Неготино

ОСИЗ е основана со Самоуправна спогодба бр. 02-80 од 17. IV. 1986 година настаната со здружување на:

— ОСИЗ за образование и наука, Ц. О., Неготино;

— ОСИЗ за општествена заштита на децата, Ц. О., Неготино.

Основна дејност:

— 140231 — СИЗ за образование и наука;

— 140235 — СИЗ за детска заштита.

ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Бунаров Ристо, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16/88. (77)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1253/87 од 29 II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-888-1-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на ООЗТ со следните

податоци: Се запишува престанокот на Основната организација на здружен труд Факултет за музичка уметност, со О. Сол. О. Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 1, во состав на Факултетот за музичка и драмска уметност, со ограничена солидарна одговорност на ООЗТ, Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 1, поради организирање и конституирање во работна организација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1255/87. (78)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 139 од 29. II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-888-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на работната организација со следните податоци: Се запишува престанокот на Факултетот за музичка и драмска уметност, со ограничена солидарна одговорност на ООЗТ Скопје ул. „Питу Гули“ бр. 1 поради организирање и конституирање на основните организации во работни организации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 139/88. (79)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 72 од 15. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 47 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Средно стручно угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Јагода Николова Ристеска, в. д. директор, со неограничени овластувања (досегашен претседател на привремен одбор).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 72/88. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 312 од 21. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-10-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Работната организација на природно лекувалиште „Минерални Бањи“, с. Негорци, Ц. О. Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. директор Никола Варелов и истиот се именува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 312/88. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 43 од 11. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2144-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кончанка“, Р. О., с. Ново Конско, Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Благој Миов, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Ристо Кралев, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 43/88. (87)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 350 од 18. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1597-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на привремените мерки и промена на лицето овластено за застапување — претседател на привремениот одбор на Земјоделската задруга „Богородица“ — с. Богородица, Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јордановски Јордан, в. д. директор, а се запишуваат привремените мерки и новиот застапник за застапување Митко Николов, претседател на привремениот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 350/88. (88)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1392 од 15. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1736-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната деј-

ност на Земјоделската задруга „Антигона“, Р. О. Демир Капија, со следните податоци: Се запишува проширувањето на споредната дејност со:

- 070112 — зеленчук, овошје и преработка;
- 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби;
- 070122 — обувки, кожа и пластика;
- 070123 — метални и електротехнички стоки;
- 070124 — огрев и градежни материјали;
- 070129 — тутун и други непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1392/87. (89)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 313 од 16. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2200-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска задруга под фирма: Градежно занаетчиска задруга „Обнова“, Р. О. — Кавадарци, ул. „Моша Пијаде“ бб — Кавадарци.

Задругата е основана со одлука на здружените занаетчи од 15. II. 1988 година.

Во задругата се здружени следните задругари: Грков Томислав, Ристов Игно, Гурева Љубица, Наџиќ Иван.

Основни дејности:

050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото; ѕидаро-фасадерски, терацерски, молеро-фарбарски, керамичарски, градежно-браварски и други градежни занаетчиски работи во градежништвото;

050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, изградба, реконструкција, адаптација и поправка на објекти;

050100 — изградба, реконструкција, адаптација и поправка на стопански објекти;

110402 — проектирање на градежни објекти;

110404 — инженеринг услуги;

090131 — поправка и одржување на електрични апарати во домаќинството;

090133 — изработка на разновидни електро-технички производи;

090139 — поправка и одржување на електро-технички машини.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства, за обврските на задругата смчат супсидијарно и здружените занаетчи во висина на здружениот влог од 100.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Грков Томислав дипл. град. инж. в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 313/88. (90)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 241 од 18. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2204-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Градинарско-земјоделска задруга „Мак Комерц“, Р. О. с. Марена, Кавадарци.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците од 14. I. 1988 година.

Основачи на задругата се: Костадинов Бранко; Камбазов Никола; Дафчев Методија; Камчев Перо; Димов Димо; Ставрев Ставре; Камчева Риска; Голчева Менча; Јованов Лазо; Трајков Ристо; Јованова Надежда; Јованов Љубе; Димов Симон; Петров Тодор; Лазова Ленче и Јанев Коле.

Основна дејност:

020110 — полјоделство;

— градинарство;

020120 — овоштарство со производство и на овошни садници;

020130 — лозарство со производство и на лозови садници;

020140 — сточарство и други гранки на земјоделско производство;

020201 — земјоделски услуги за растително производство;

020202 — земјоделски услуги за сточарство.

Споредни дејности:

070111 — леб, печива, млеко и млечни производи;

070112 — зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки;

070113 — месо, живина и риба;

070114 — разни животни продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци и производи за домашни потреби;

070121 — текстил и конфекција;

070122 — кожи, гума, обувки и пластика;

070123 — метални и електротехнички стоки;

070124 — огрев и градежен материјал;

070126 — керамика, стакло и порцелан;

070127 — бои, лакови и хемикалии;

070132 — друга трговија на мало со мешани стоки;

070140 — трговија на мало со возила (земјоделска механизација) делови, гуми и прибор;

070212 — откуп, купување и пласман на земјоделско сточарски и др. производи на големо и мало;

080190 — други угостителски услуги;

090131 — поправки и одржување на електрични апарати за домаќинства;

090132 — поправка и одржување на радио и телевизиски апарати, штедно кредитно работење за здружените земјоделци и кооперанти.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно здружените земјоделци до 100.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Јанев Коле, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 241/88. (91)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 344 од 22. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-393-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Браќа Миладинови“, Ц. О. Куманово, ул. „Народна Револуција“ бр. 43 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стојко Николовски, директор, а се запишува новиот застапник Надица Ангеловска, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 344/88. (92)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1600/87 од 29. II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1243-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на задругарите и пристапување на нови членови на Градежно-занаетчиската услужна задруга „Гарант“, со Ц. О., Скопје ул. „Васил Главинов“ бб, со следните податоци: Се запишува пристапувањето на нови членови, задругари и тоа: Арапиноски Андон, Арапиновски Петар и Мустафа Јашар, а истовремено истапуваат од задругата следните задругари: Диов Атанас; Илиевски Борис; Митровски Велимир; Митровски Јован; Николовски Јован; Петровски Андон; Рашиќ Живојин и Сефедин Кани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1600/87. (93)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 318 од 16. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1887-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за управување, одржување и користење на објектите и терените

на физичката култура „Водно“, Ц. О., Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 31 — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Етхем Омерагиќ, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Алибегов Руди, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 318/88. (94)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 197 од 11. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-161-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Училиштето за средно образование „Орце Николов“, Ц. О. булевар „Илинден“ бб — Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор, Станка Славенска, се именува за директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 197/88. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 173 од 9. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-440-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот со следните податоци: Се запишува промената на називот на Централното основно училиште „Марко Цепенков“ Ц. О. станица Зелениково — Скопје и во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Марко Цепенков“, Ц. О., станица Зелениково, Скратен назив ЦОУ „Марко Цепенков“ Ц. О., ст. Зелениково.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 173/88. (96)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 210 од 14. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-633-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за приготвување и прикажување на драмски дела на албански и турски јазик Театар на народностите — Скопје, ул. „192“ бб, со Н. Сол. О. — ООЗТ Турска драма — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кемал Лила, раководител, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ѓувер Исмаил, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 210/88. (97)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 345 од 22. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1055-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската и градежна занаетчиска задруга „Идеал“ — Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 58, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајковски Костадин, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Костов Коста, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 345/88. (98)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 281 од 18. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-157-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Новинско-издавачката работна организација „Просветена жена“, ц. о., Скопје, ул. „Михаил Цокот“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирјана Чепинкич — Јовановска, директор, главен и одговорен уредник, без ограничување, а се запишува новиот застапник Копачева Тајана, директор, главен и одговорен уредник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 281/88. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 164 од 18. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-208-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младици „Милановиќ Ранка“, ул. „Петро Наков“ бр. 2, Скопје, со следните податоци: Досегашниот застапник Васевски Бошко, в. д. директор, се запишува во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 164/88. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 43 од 11. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-14-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц. о., Скопје, Основна заедница Струга, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стефановски Ристо, секретар, а се запишува новиот застапник Кавај Здравка, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 43/88. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 372 од 24. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-641-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Угостителската работна организација „Бисерка“, ц. о., Куманово, плоштад „Нова Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовановски Боривоје, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Арсеновски Арсен, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 372/88. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 397 од 31. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1650-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Караница“, Р. О., с. Патишка река — Скопско, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Драган Ралев, директор на Земјоделската задруга, без ограничување.

Се брише Геладин Незировски, в. д. директор.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 397/88. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 367 од 31. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-626-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на привремените мерки и промена на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Напредок“ Ц. О., с. Студеничани — Скопје, со следните податоци: Се бришат привремените мерки и претседателот на привремениот одбор Медин Шаќири, а се запишува новиот застапник Муамет Касами, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 367/88. (105)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 166 од 28. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-11-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар за медицински науки, ООЗТ Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Александар Плаше-

ски, директор, а се запишува новиот застапник д-р Кирил Петровски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 166/88. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 349 од 4. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-362-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за згрижување и воспитание „Детска радост“, Ц. О. Гостивар, ул. „Беличица“ бр. 49, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Љиљана Гаврилоска — Здравковиќ, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Михајловска Елена, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 349/88. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 152 од 30. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-714-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Моша Пијаде“ Ц. О., Гостивар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Рамадани Рамадан, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Бајрами Бастри, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 152/88. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 293 од 4. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-3-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Габрово“, Р. О., с. Нисторово — Гостиварско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Танчевски, директор, а се запишува новиот застапник Зафироски Видоја, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 293/88. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1518 од 15. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2199-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на земјоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга „Кожув“, Р. О., с. Петрово — Гевгелија.

Земјоделската задруга е основана со самоуправната спогодба за здружување од 9. XI. 1987 година, а основачи се следните задругари: Митров Петар; Иванов Димитар; Атанасов Тодор; Костадинов Крсте; Костадинов Лазар; Стамков Никола; Гацев Тодор; Марков Лазар; Велков Петар; Велков Димитар; Стојанов Илија; Гуров Димитар; Ристовски Тодор; Мицев Петар; Митров Милан; Костадинов Илија; Ризов Ристо; Стојанов Киро и Николовски Методи.

Основни дејности:

- 020110 — градинарство,
- 020120 — овоштарство,
- 020130 — лозарство;
- 030003 — собирање на лековити растенија и шумски плодови;
- 020140 — сточарство,
- 020201 — вршење на услуги и давање на совети на здружените земјоделци во врска со земјоделското производство,
- 070127 — промет на мало со хемиски производи (вештачко ѓубриво, заштитни средства и други репроматеријали потребни за земјоделството).

Споредни дејности:

- 070124 — промет на мало со огрев и гралежни материјали;
- 110109 — штетно-кредитно работење;
- 080119 — организирање на угостителство и селски туризам.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства, а здружените земјоделци во висина на петкратен износ од здружениот влог емчат во износ од 25.000 динари.

Лице овластено за застапување е Методее Николовски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1518/87. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 389 од 6. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Шумарскиот факултет, ц. о., Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Миле Стамеников, вршител на должноста декан, а се запишува новиот застапник проф. д-р Живоин Георгиевски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 389/88. (111)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 221 од 24. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-90-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Природно-научниот музеј на Македонија, ц. о., Скопје, булевар „Илинден“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Групче, досегашен директор, а се запишува новиот застапник Бранислава Михајлова, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 221/88. (112)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 493 од 31. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2204-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на занаетчиската задруга под фирма: Занаетчиска задруга „Занат Скопје“, О. Суб. О., Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47.

Самоуправната спогодба за здружување во занаетчиска задруга е донесена на 26. XI. 1987 година.

Основачи на задругата се: Ристовски Сашо; Ризовски Горѓи; Рајковчевиќ Драган; Ангеловски Ристо; Димовски Александар; Боцевски Јованчо; Голев Димитар; Павловски Стојан; Тричевски Георгија; Василевски Трајан; Карова Снежана; Цветановски Саво; Мирчески Илија; Цветаноска Јасмина; Мирчески Тони; Талески Вангел; Кржаловски Методија; Насков Томислав и Наков Нако.

Основни дејности:

- 13 — браварска;
- 14 — лимарска;
- 42 — електроинсталатерска за електрични водови, лифтови и сл.;
- 15 — металостругарска;
- 43—46 — електромеханичарска;
- 63 — изработка на ролетни од дрво и пластика;
- 68 — столарска;
- 70 — тапетарска и декоратерска;
- 174—180 — ѕидарска, фасадерска, армирачка, тесарска, покриварска, молеро-фарбарска, изолатерска, паркетарска;
- 183 — печкарска — керамичарска;
- 184 — терацерска;
- 189 — инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација;
- 190 — инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Занаетчиската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица занаетчиската задруга одговара со сите свои средства.

За обврските на занаетчиската задруга сторени во правниот промет одговараат задругарите ограничено супсидијарно во висина на здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Мирчески То-ни, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 498/87. (113)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1248 од 24. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2168-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на работната заедница под фирма: Работна заедница на младинско спортско друштво „Скопје“ Хокејски клуб, Н. Сол. О., булевар „Југославија“ бр. 6, Скопје.

Оваа Работна заедница е формирана со одлука донесена на 6. VII. 1987 година која е усвоена на седницата одржана на 27. VII. 1987 година на работните луѓе на работната заедница.

Основни дејности:

080190 — угостителство.

Работната заедница истапува во правниот промет во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица работната заедница одговара неограничено со средствата со кои што располага.

Лице овластено за застапување е Смически Кирил, в. д. раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1248/87. (114)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1254/87 од 29. II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2197-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација под фирма: Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, РО Факултет за музичка уметност, со Ц. О., Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 1.

Работната организација е организирана со издвојување на ООЗТ од составот на Работната организација Факултет за музичка и драмска уметност која се брише од судскиот регистар, а со Самоуправна спогодба бр. 01-660 од 2. XII. 1987 година се организира и конституира нова работна организација Факултет за музичка уметност, со Ц. О. — Скопје.

Основна дејност:

120146 — академии и факултети (настава од VI — VIII степен на стручно образование).

Во правниот промет со трети лица РО ФМУ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За своите обврски во правниот промет одговара со општествените средства со кои располага работната организација (целосна одговорност — ц. о.)

Лице овластено за застапување е ред. проф. Фимчо Муратовски, декан, со ограничување до 100.000 динари, а преку тоа одлучува Советот на Факултетот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1254/87. (80)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 65 од 9. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 663, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Развој“ — Крушево, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е Бојкоски Бранко, в. д. директор.

Му престанува овластувањето на Марин Миленкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 65/88. (81)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 43 од 21. II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 138, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центарот за средно насочено образование „Климент Охридски“ — Охрид, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е

Пулески Петар, индивидуален рабоводен орган, директор (досегашен претседател на колегијалниот рабоводен орган).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 43/88. (82)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 64 од 9. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 576-11 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ РО на основното образование и воспитување „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ ОУ „Моша Пијаде“, с. Витолиште, Прилеп со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Дамчески Гоце, индивидуален рабоводен орган, директор.

Му престанува овластувањето на Мојанчевски Ж. Ристо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 64/88. (83)

## ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 2/88 отвори ликвидациона постапка над РОУТ „Илинден“ — Крушево, поради потрајна неможност да ги обновува општествените средства и да го обезбедува остварувањето на правата на работниците загарантирани со Уставот.

За ликвидационен управител е именуван Тома Димитровски од Крушево, ул. „8-ми Септември“ бр. 36, Крушево.

Се повикуваат должниците веднаш да ги подмират своите обврски, а доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, до овој суд со поднесок во 2 примероци, со докази кои ќе се испитуваат на рочиштето од 3. VI. 1988 година во 10 часот, соба бр. 5 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Битола, РЛ. бр. 2/88. (123)

Врз основа на решението У. бр. 11-133/1 од 1. VIII. 1987 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 77, книга II, занаетчискиот дуќан од занаетот кројач на машка облека на Димитковски Горѓи Јордан, од с. Умљсна, Берово. (1)

## ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Шаховски клуб „Единство“ — Титов Велес“ се огласуваат за неважни. (2484)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка на име Мирослав Јовановски, Тетово. (2215)

Работна книшка на име Јелица Тренчевска, Берово. (2219)

Работна книшка на име Радослав Бајдевски, Куманово. (2236)

Работна книшка на име Зоран Димитриевски, Кратово. (2237)

Работна книшка на име Моме Митковски, Крива Паланка. (2238)

Работна книшка на име Фејзи Имери, Струга. (2239)

Работна книшка на име Ферат Ислами, Тетово. (2248)

- Работна книшка на име Спиро Паноски, Струга. (2289)
- Воена книшка, на име Љупчо Јаковлев, ул. „Петре Алчев“ бр. 29, Титов Велес. (2293)
- Работна книшка на име Рашо Пљакич, Титов Велес. (2294)
- Работна книшка на име Невзат Зенуни, Тетово. (2295)
- Бозачка дозвола на име Ремзи Асани, Титово. (2299)
- Лична карта на име Ремзи Асани, Тетово. (2299)
- Одобрение за водоинсталатерски дуќан, издадено од СО „Чаир“, Скопје на име Благој Аргов, ул. „Никола Малешевски“ бр. 20/1-IV, Скопје. (2313)
- Работна книшка на име Мухамед Шаќири, Тетово. (2322)
- Возачка дозвола на име Даим Шабани, с. Милетино, Тетово. (2323)
- Воена книшка на име Томе Николов, ул. Врсачка бр. 51, Штип. (2324)
- Работна книшка на име Фикрие Мемсдова, Штип. (2325)
- Работна книшка на име Верица Стоименова, Винаца. (2328)
- Работна книшка на име Хаљим Емини, Куманово. (2333)
- Работна книшка на име Васил Ангелоски, Охрид. (2335)
- Работна книшка на име Владо Васкоски, Струга. (2336)
- Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Јакуп Љика, ул. „113“ бр. 2-а, Тетово. (2344)
- Работна книшка на име Исмет Бектеши, Гостивар. (2350)
- Работна книшка на име Идриз Џафери, Тетово. (2375)
- Работна книшка на име Драга Петкоска, Тетово. (2377)
- Работна книшка на име Марјанчо Јаќимов, Тетово. (2378)
- Работна книшка на име Рефајет Бектеши, Струга. (2388)
- Работна книшка на име Реџеп Чахари, Тетово. (2398)
- Работна книшка на име Аџо Џеков, Радовиш. (2406)
- Тековна сметка бр. 00858/2 и загубените чекови од бр. 5132716 до 5132720, издадени од Инвест банка — Скопје на име Лилјана Петрушевска, Скопје. (2408)
- Решение УП бр. 14-1773 од 5. VI. 1979 година за работа на тезга за продавање на овошје и зеленчук, издадено од Собрание на општина „Карпош“ — Скопје на име Адеми Ариф, Скопје. (2409)
- Работна книшка на име Снежана Ивановска, Куманово. (2413)
- Работна книшка на име Бранко Тодоровски, Крива Паланка. (2415)
- Работна книшка на име Слободанчо Ѓорѓиев, ул. „Ордан Џинот“ бр. 28, Титов Велес. (2418)
- Чекови од бр. 7059703 до 7059710, издадени од ЈИК банка — Деловна единица — Скопје на име Михајловска Елизабета, ул. „Народен херој“ бр. 23/1-17, Скопје. (2434)
- Работна книшка на име Селвер Рамадани, Куманово. (2457)
- Работна книшка на име Љупчо Најдески, Охрид. (2459)
- Воена книшка, издадена од НО — Титов Велес на име Неделковски Делчо, с. Иванковци, Титов Велес. (2462)
- Работна книшка на име Лела Николовска, Титов Велес. (2463)
- Работна книшка на име Сербес Рустеми, Тетово. (2469)
- Воена книшка на име Аливеби Велиќи, с. Горна Бањица, Гостивар. (2473)
- Работна книшка на име Мигровска Светлана, ул. „Првомајска“ бр. 71, Титов Велес. (2478)
- Воена книшка на име Мухамед Синани, Тетово. (2492)
- Воена книшка на име Ирфан Шабани, с. Долно Наљчиште, Тетово. (2497)
- Уверение бр. 16-1467 од 19. VII. 1975 година за проектирање и надзор, издадено од Комитет за енергетика и стопанство — Скопје на име Светлана Низамовска, Скопје. (2511)
- Одјавница за место на живеење, издадено од ОВР — Гостивар на име Добрилка Шабани, Гостивар. (2512)
- Работна книшка на име Стана Ангелковска, Крива Паланка. (2516)
- Воена книшка, издадена од Народна одбрана — Титов Велес на име Клинчаров Драган, ул. „Пајак планина“ бр. 2, Титов Велес. (2518)
- Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река“ — Валандово на име Шумќаров Милаи, с. Удово, Валандово. (2519)
- Ученичка книшка на име Биљана Јанкова, Неготино. (212)
- Свидетелство за II година на име Ѓоре Мартиноски, Тетово. (213)
- Свидетелство за VIII одделение на име Беџет Камили, Тетово. (215)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓљаро Ѓетаи, Тетово. (216)
- Свидетелство за IV одделение на име Даут Реџеџи, Тетово. (217)
- Свидетелство за IV клас на име Зулбеар Зулбеари, Тетово. (219)
- Свидетелство за IV клас на име Аорз Ѓетаи, Тетово. (220)
- Свидетелство на име Кадри Куртиши, Тетово. (222)
- Свидетелство за IV одделение на име Нешат Мустафи, Тетово. (222)
- Свидетелство за VI одделение на име Абид Емхулаи, Тетово. (223)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Арљиндо Адилџи, Тетово. (224)
- Лична карта на име Салија Зулќуфли, Тетово. (227)
- Лична карта на име Куртиш Муслиу, Тетово. (227)
- Здравствена легитимација на име Ирфан Сејфулаи, Тетово. (227)
- Здравствена легитимација на име Осман Реџеџи, Тетово. (228)
- Свидетелство за VIII одделение на име Адемсафи Абдиу, Тетово. (229)
- Свидетелство за I година на име Јусуфи Неби, с. Градец, Гостивар. (230)
- Свидетелство за VI одделение на име Шуретка Мухареми, Гостивар. (231)
- Ученичка книшка за V одделение на име Камбер Пупи, Гостивар. (232)
- Свидетелство на име Анте Богданов, Штип. (234)
- Свидетелство за VI одделение на име Мице Дијов, Штип. (235)
- Ученичка книшка на име Томи Тетковски, Кочани. (236)
- Работна книшка, на име Сали Велиовски, Скопје. (242)
- Работна книшка, на име Џеват Тафов, Скопје. (242)
- Воена книшка на име Авни Ајдиќ, Скопје. (242)
- Работна книшка на име Стојанче Димитриевски, Скопје. (243)
- Работна книшка, на име Муртезан Ибраимовски, Скопје. (244)
- Диплома за завршен механичар — електро струка, издадена од Училиштето „Наџе Буѓони“ — Куманово, на име Дејан Димковски, Куманово. (245)
- Работна книшка на име Мустафа Оџоски, Струга. (2267)
- Воена книшка на име Алим Идризи, с. Џепчиште, Тетово. (2272)
- Работна книшка на име Кани Арифџи, Куманово. (2286)
- Работна книшка на име Енез Јашари, Куманово. (2287)

Врз основа на чл. 62 и 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“ бр. 15/83), чл. 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на проектирање на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“ бр. 22/84), „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ — РО „11 ОКТОМВРИ“ — ПРИЛЕП,

распишува:

### К О Н К У Р С

за подобност и отстапување

#### 1. Општи карактеристики:

— изработка на главен проект за изградба на капацитет за производство на печатени плочи, според расположливата инвестиционо-техничка документација која ја поседува инвеститорот.

#### 2. Услови:

— изведувањето на работите ќе се отстапи на подобен и најповолен понудувач;

— понудувачите треба да нудат комплетно извршување на работите;

— понудата треба да содржи вкупни и поединечни цени по позиции.

#### 3. Рокови:

— рок за извршување на работите е 2 месеца од потпишувањето на договорот;

— рок за поднесување на пријава за подобност и понуда е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

#### 4. Останато:

Пријавата за подобност треба да содржи:

— име и точна адреса на понудувачот,

— доказ за регистрација на дејноста

— референтна листа на изведени слични проекти,

— расположливи капацитети на стручен кадар,

— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот по конкурсот.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ — РО „11 ОКТОМВРИ“ — ПРИЛЕП, ул. „Моша Пијале“ бр. 2/42, по пошта или непосредно во односни, запечатени обвивки со назнака: „Не отворај — пријава за подобност“ и „Не отворај — понуда“ и со назнака на конкурсот.

Понудувачите можат да ја користат инвестиционо-техничката документација на инвеститорот.

Отворањето на пријавите за подобност ќе се изврши од Комисијата на инвеститорот во присуството на инвеститорот. За денот и часот на отворањето, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 10 дена ќе се изврши избор на најповолен понудувач.

Сите подетални информации можат да се добијат во „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ — РО „11 ОКТОМВРИ“ — ПРИЛЕП. Оддел за развој, инвестиции и контрола, тел. 098/25-584, 23-039.

### СОДРЖИНА

	Страна
241. Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живсалиштето и престојувалиштето на граѓаните — —	313
242. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на системот за заштита на Преспанското Езеро — — — — —	314
243. Одлука за избор на претседател на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	315
244. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	315
245. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	315
246. Одлука за избор на претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	315
247. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	315
248. Одлука за избор на претседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	316
249. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	316
250. Одлука за избор на претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	316
251. Одлука за избор на потпретседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	316
252. Одлука за разрешување на двајца судии на Окружниот суд — Скопје — — — — —	316
253. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Македонија — — — — —	316
254. Одлука за усвојување на Договорот за основите на политиката на даноците и придонесите за 1988 година — — — — —	317
255. Одлука за усвојување на Договорот за усогласување на административните такси на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта за 1987 година — — — — —	317
256. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта за 1987 година — — — — —	317
257. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта за 1988 година — — — — —	317
258. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје — — — — —	317
259. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување во Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје — — — — —	318
260. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Економски факултет „Скопје“ во Скопје — — — — —	318
261. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Машински факултет во Скопје — — — — —	318
262. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје — — — — —	318
263. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Филозофски факултет во Скопје — — — — —	319
264. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Технички факултет во Битола — — — — —	319

265. Одлука за давање согласност на Статутот на Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза во Охрид — — — — — 319
266. Одлука за помилување на осудени лица 319
267. Финансиска програма за истражувачки работи во рударството во СР Македонија за 1988 година — — — — — 320
268. Одлука за давање согласност на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите на Адвокатската комора на Македонија — — — — — 320
269. Одлука за изменување на Одлуката за висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила — — — — — 321
270. Одлука за усогласување висината на имотните услови под кои се смета дека членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба немаат средства доволни за издржување, со порастот на трошоците за живот — — — — — 321
271. Решение за повторно назначување сопственик на претседателот на Републичкиот комитет за труд — — — — — 321
272. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за утврдување на катастарскиот приход во Републиката — — — — — 321
273. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ во 1988 година за особено значајни научни остварувања од интерес за Републиката во областа на археологијата, историјата и лингвистиката — — — — — 321
274. Правилник за образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденцијата за издадените лични карти 322

**Општи акти на самоуправните интересни заедници**

**СКОПЈЕ**

159. Одлука за ослободување на ОЗТ за производство и конфекција „Партизанка“ — Делчево од обврската за плаќање придонес во Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — — — — — 324
160. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — — — — — 324
161. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година — — — — — 324

**ГЕВГЕЛИЈА**

162. Одлука за висината на надоместокот на погребни трошоци и посмртна помош на осигурените лица на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија 325
163. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија 326

**СТРУМИЦА**

164. Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, за финансирање на Општинската заедница на културата — Струмица во 1988 година — — — — — 326

Излезе од печат нова збирка

**КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ**

**И**

**КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ**

во една книга, со сите досегашни измени и дополнувања на сојузниот и републичкиот закон, со објаснувања и со регистар на поимите

— Трето изменето и дополнето издание

Приготвил: Горѓи Марјановиќ, редовен професор на Правниот факултет во Скопје  
Цена на збирката е 5.500 динари.

Се наоѓаат во печат:

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА**

со објаснувања и со предметен регистар

— Второ изменето и дополнето издание

Приготвил: Стефан Георгиевски, редовен професор на Правниот факултет во Скопје

Цена на збирката е 6.000 динари.

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**

**ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО**

со судска практика и со предметен регистар

— Трето изменето и дополнето издание

Приготвил: Миле Хаџи Василев Вардарски, дипломиран правник

Цена на збирката е 5.000 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. Порачка може да се направи и на повеќе примероци.